

ОГЛАС БР.08/2022 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	РД/решение/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
ДВИЖНИ СТВАРИ				
	1	2	3	4
1	Регионална дирекција Штип бр.28-37/1-4 Петта електронска јавна аукција	Машини за производство на текстилни производи и дополнителна опрема, количина 140 (машини за шиене, енглање, копчање, рупичарка, ибердек, стол за пеглање, за мотање конец, компресор, преса, бансек со маса и дополнителна опрема)	412.580,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Македонска Каменица ул. 14-ти јуни бб од 14.09.2022 до 22.09.2022 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 30.09.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278
2	Регионална дирекција Прилеп бр.2819-13/7-45 Осма усна слободна комерцијална продажба	ПМВ BMW 535 D, PP-8885-AC, 2007 година	/	Разгледување: Во Неготино ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Усна слободна комерцијална продажба: На 30.09.2022 г. од 11 до 13 ч., (во просториите на РД Прилеп) Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
		Машина Дигитален струг-дребонг, бр.HARRIS SL 330	/	Разгледување: Во Прилеп ул.Стеван Димески Ништакот бр.5А, на ден 19.09.2022 г. од 11 до 13 ч.
		Апарат за мерење на зафатнина и точење на течни горива со три точачки места, DRESSER WAYNE GLOBAL STAR LHR C33-33 VRI, 2017 година	/	Усна слободна комерцијална продажба: На 30.09.2022 г. од 11 до 13 ч. (во просториите на РД Прилеп) Контакт лице УЈП:Слободан Ивановски, тел.076/446-584
3	Регионална дирекција Прилеп бр.2819-13/7-46 Прва електронска јавна аукција	ПМВ AUDI A8 2.5 TDI, KA-1078-AC, 1998 година (неисправно)	17.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кавадарци ул.Индустриска бб, на 19.09.2022 г. од 11 до 13 ч. Јавна аукција: На 30.09.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
4	Регионална дирекција Прилеп бр.2819-13/16-06 Прва усна јавна аукција	ПМВ CHEVROLET TRAX KL1B, NE-4338-AB, 2013 година	640.000,00	Разгледување: Во Неготино ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Усна јавна аукција: На 30.09.2022 г. од 11 до 13 ч., (во просториите на РД Прилеп) Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
		ТМВ PEUGEOT BOXER-2.4 TD, NE-1353-AB, 1999 година	318.039,00	
		ТМВ FIAT DOBLO-1.2, NE-1066-AB, 2003 година	175.350,00	
5	Регионална дирекција Штип бр.28-15/18-17 Осумнаесетта електронска јавна аукција	Работна машина БУШАЛИЦА бр.2011321, 2011 година, DRC 100 CRAWLER, Турција	3.916.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кратово (Рудник Силекс неметали МВ Црн Врв), од 14.09.2022 до 22.09.2022 г. од 9 до 15 ч Јавна аукција: На 30.09.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278
6	Регионална дирекција Тетово бр.28-8/27-8/ДДВ-787-Г/3/4 Четврта усна слободна комерцијална продажба	Линија за формирање и обликување на тетрапак пакување, за сокови со капацитет од 7000 литри на час	/	Разгледување: Во Ресен ул.Димитар Влахов бр.1 на 16.09.2022 г. Усна слободна комерцијална продажба: На 30.09.2022 г. од 11 до 13 ч. (во просториите на РД Тетово) Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288
		Машина за цедење на овошје RETTERUNASCHINEN, капацитет 2000 литри на час, 2016 година	/	
7	Регионална дирекција Штип бр.28-37/3-1 Втора електронска јавна аукција	Машина за копирање дрвени елементи (столици) ЦНЦ Паде Копир, количина 1	1.176.756,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кочани ул.Дамјан Груев бб, од 14.09.2022 до 22.09.2022 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 30.09.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278
8	Регионална дирекција Битола бр.26-19/15-12-2/4 Четврта електронска јавна аукција	КОМПРЕСОР ШАМАЛ К28/500 Л, количина 1	40.800,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола, ул.Индустриска бб, на 19.09.2022 г. од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 30.09.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел.070/464-044
		МОТОР ДОЛ 12Н, количина 11	17.765,00	
		МОТОР ДОЛ 34Н, количина 4	6.630,00	
		МОТОР С.И., количина 2	18.700,00	
		МОТОР С.П. количина 4	37.400,00	
		ПЕГЛА, количина 4	78.200,00	
		ПОСТОЉЕ ЗА МАШИНИ 2013, количина 11	7.480,00	
		СИРУБА АБ ПРАВА, количина 2	44.200,00	
		СИРУБА ИБЕРДЕК, количина 4	88.400,00	
		СИРУБА ОВЕРЛОК, количина 1	21.250,00	
		СИРУБА ОВЕРЛОК, количина 11	215.050,00	
		СИРУБА ПРАВА Х2, количина 1	20.400,00	
		СИРУБА ПРАВА, количина 4	34.000,00	
		СИРУБА ПРАВОШИЕЧКА, количина 1	26.350,00	
		СИРУБА ЦЕТ, количина 1	21.250,00	
		СИРУБА/ЦРЛ/УТР, количина 2	98.600,00	
		ТАБЛА ЗА МАШИНА 2013, количина 11	7.480,00	
		ТАБЛА ЗА МАШИНА, количина 11	7.480,00	
		ПОСТОЉЕ ЗА МАШИНА, количина 11	7.480,00	
ЕЛЕКТРОНСКА ВАГА 300 кгр, количина 1	13.600,00			
МАШИНА ЗА КРОЕЊЕ ТЕКСТИЛ, количина 1	34.000,00			
МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ПАСПУЛ, количина 1	13.600,00			

- ЈАВНА АУКЦИЈА** - За стварите кои се предмет на електронска ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1), може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 22.09.2022 година (четврток), на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20. Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и на давање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.
Условите за учество на јавното на давање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервис кои ги обезбедува УЈП. Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираните депозит. *Сиварише се прогваааи њо системои видено-кујено, дојолнишелно рекламаши не се ѓримааи.*
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- УСНА ЈАВНА АУКЦИЈА** - За стварите кои се предмет на УСНА ЈАВНА АУКЦИЈА:*може да учествуваат само оние лица, кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари најдоцна до 22.09.2022 г (четврток) на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20. Сите заинтересирани лица кои го исполниле условот со уплата на депозит, ќе учествуваат на усната јавна аукција, која ќе се одржи во просториите на УЈП РД Прилеп Одделение за наплата и управување со даночни долгови, на ден 30.09.2022 г. (петок) од 11.00 до 13.00 часот. Јавната аукција ќе биде одржана усно. Условите за учество на усното јавно на давање и уплата за на давање ќе бидат дадени од страна на овластените службени лица од Управата за јавни приходи пред одржување на аукцијата и на денот на одржување на истата. Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на усната јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираните депозит. *Сиварише се прогваааи њо системои видено-кујено, дојолнишелно рекламаши не се ѓримааи.* На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- УСНА СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА** - Сите заинтересирани лица да достават понуди за усна слободна комерцијална продажба, понудата треба да се достави во затворен коверт со назнака **ПОНУДА ЗА СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА ПО ОГЛАС 08/2022 година (НЕ ОТВАРАЈ)** до УЈП РД Прилеп и УЈП РД Тетово, Одделение за наплата на долгови до ден 22.09.2022 година до 16 часот. Одржувањето на усната слободна комерцијална продажба -отворање на понудите е на ден 30.09.2022 година (петок) од 11 до 13 часот, во понудата потребно е да се достават податоци за контакт, телефон и е-пошта на кои на ден 30.09.2022 година ќе може да се извести лицето чија понуда е прифатена. *Сиварише се прогваааи њо системои видено-кујено.*